


# Личен аудиосистем

МК Упатство за употреба



CMT-BT60/BT60B



http://www.sony.net/



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не покривајте го отворот за вентилација на уредот со весници, прекривки, завеси, итн. за да го намалите ризикот од пожар. Не изложувајте го уредот на извори на отворен оган (на пример, запалени свеќи).

Не изложувајте го уредот на капење или прокисање и не поставувајте предмети наполнети со течност врз него, како на пример, вазни за да се намали ризикот од пожар или електричен удар.

Не поставувајте го уредот во ограничен простор, како полиця за книги или вграден шкаф.

Поврзете го уредот со лесно достапен штекер за наизменична струја бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи уредот од доводот за напојување. Веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за наизменична струја ако забележите неправилности кај уредот.

Не изложувајте ги батериите или уредите со поставена батерија на прекумерна топлина, како на пример, сончева светлина или оган.


Уредот не е исклучен од главната електрична мрежа сè додека е поврзан во штекерот за наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.

Плочката со името се наоѓа на долната надворешна страна.

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата EMC.

##### ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста од повреда на очите.



Овој апарат е класифициран како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака се наоѓа на долната надворешна страна на главниот уред.

#### За потрошувачите во Австралија

Опремата треба да се постави и да работи на растојание од најмалку 20 cm или повеќе меѓу радијаторот и телото на личишта (не вклучувајќи ги екстремитетите: дланките, зглобовите, стапалата и глуждовите).

#### За потрошувачите во Европа

Мора да се користат соодветно заштитени и заземјени кабли и приклучоци за поврзување со компјутерите-домакини и/или со периферните уреди.

**Известување за потрошувачите: следните информации важат само за опремата што е продадена во земјите кои ги применуваат директивите на ЕУ.** Овој производ е произведен од или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Прашањата поврзани со усогласеноста на производот со законодавството на Европската унија треба да се упатат до овластените претставници, Sony Deutschland GmbH, Heddelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Повикajte се на адресите дадени во засебните документи за услуга или гаранција за какви било проблеми со услугата или со гаранцијата.

4-456-714-12 (1) (МК)

**Забелешка за DualDisc**
DualDisc е диск со две страни што репродуцира DVD-снимен материјал на едната страна и дигитален аудиоматеријал на другата страна. Сепак, бидејќи страната за аудио материјал не е во согласност со стандардот за компактен диск (CD), репродукцијата на овој производ не е гарантирана.

#### Музички дискови кодирани со технолозите при зашита на авторските права

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови коишто се усогласени со стандардот за компактен диск (CD). Во последно време, некои продуциски куќи нудат на пазарот музички дискови што се шифрирани со технолозите за заштита на авторските права. Имајте на ум дека меѓу овие дискови постојат и такви што не одговараат на стандардот за CD и истите нема се репродуцираат на овој производ.

#### Известување за лиценци и заштитени трговски знаци

•Windows Media е или регистриран трговски знак или трговски знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.

•Технологијата и патентите за кодирање аудио според MPEG Layer-3 се со лиценца на Fraunhofer IIS и Thomson.



•Ознаката и логотоа на BLUETOOTH® се регистрирани заштитени знаци во сопственост на BLUETOOTH SIG, Inc. и нивната употреба од страна на Sony Corporation е со лиценца.

•Ознаката N е заштитен знак или регистриран заштитен знак на NFC Forum, Inc. во Соединетите Американски Држави и во други земји.

•Android е заштитен знак на Google Inc.


•Овој производ е заштитен со определени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Забраната е употреба или дистрибуција на таква технологија, освен за овој производ, без дозвола од Microsoft или од овластена филијала на Microsoft.
•Имињата на системите и на производите, посочени во ова упатство, генерално се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителот. Знаците ™ и ® не се дадени во ова упатство.

## Локација на контролите



Во ова упатство се објаснети операциите што се прават преку далечинскиот управувац, но истите операции може да се изведат и преку копчињата на главниот уред што имаат исти или слични имиња.

## Почеток



##### A Антени

- DAB/FM-антена (доставена) (само за CMT-BT60B)
- FM-антена (доставена) (само за CMT-BT60)
- AM антена-рамка (доставена) (само за CMT-BT60)

Најдете локација и ориентација што обезбедуваат добар прием и потоа заврстете ги антените на стабилна површина (прозорец, ѕид итн.).

Поставете ги антените подалеку од уредот, кабелот за напојување и другите AV-компоненти за да избегнете прибирање шум. Заврстете го крајот на FM-антената со леплива лента.

##### B Влез за напојување (AC IN)

Откако ќе ја поврзете целата опрема, поврзете го кабелот за напојување **ⓐ** со ѕидниот штекер.


##### C Порта за USB

Поврзете го USB-уредот во приклучокот за USB користејќи USB-кабел (не се доставува).

##### D Приклучок AUDIO IN (надворешен влез)

Поврзете изборна надворешна опрема со кабел за поврзување аудио (не се доставува).

#### Подготвување на AM антената-рамка



**Намотајте го кабелот за антена околу антената и подигнете го нејзиниот држач.**


**Исправете ја антената и заврстете ја во отворот додека не кликне.**

## Операции

### Репродукција на CD-DA/MP3-диск

**1** Притиснете CD FUNCTION **Ⓜ** на далечинскиот управувач или притискајте FUNCTION **Ⓜ** на уредот додека не се појави „CD“ на екранот **Ⓜ**.

**2** Вметнете диск во отворот за диск со страната со ознаката светена напред.



Откако ќе исчезне „READING“, репродукцијата започнува автоматски.

Ако промените од друга функција на функцијата CD додека дискот е веќе вметнат во отворот за диск, притиснете **▶▶** **Ⓜ** за да започне репродукцијата.

**Забелешки**

- Дискови од 8 см не може да се користат со овој систем.
- Не вметнувајте диск од 8 см со адаптер. Тоа може да произвика дефект на дискот.
- Кога на екранот не се појавува „NO DISC“, не може да вметнете диск во отворот за диск.
- Ако не можете да вметнете диск во отворот за диск, дури и кога на екранот ќе се прикаже „NO DISC“, можеби во отворот веќе има диск. Притиснете и задржете **Ⓜ** за да се исфрли дискот пискино. Ако дури и тогаш системот не го исфрли дискот, контактирајте со најблискиот продавач на Sony.
- Ако не можете да го исфрлите дискот на екранот се појавува „LOCKED“, контактирајте со најблискиот продавач на Sony.
- Со нормална употреба, батериите треба да траат околу 8 месеци.
- Не мешајте стари батери со нови и не мешајте различни типови батери.
- Ако не го користите далечинскиот управувач подолго време, отстранете ги батериите за да избегнете можно ситетување од протекување и корозија на батериите.

**Други операции**

За	Направете го следното:
Пауза на репродукцијата	Притиснете <b>▶▶</b> <b>Ⓜ</b> за да продолжи репродукцијата, повторно притиснете го копчето.
Запирање на репродукцијата	Притиснете <b>■</b> <b>Ⓜ</b> .
Избор на песна или датотека	Притиснете <b>◀◀</b> <b>▶▶</b> <b>Ⓜ</b> .
Наоѓање место во песна или датотека	Задржете <b>◀◀</b> <b>▶▶</b> <b>Ⓜ</b> (или <b>◀◀</b> <b>▶▶</b> <b>Ⓜ</b> ) на главниот уред за време на репродукцијата и отпуштете го копчето во саканата точка.
Избор на повторена репродукција	Притискајте REPEAT <b>Ⓜ</b> додека не се појави „CF“ (сите песни или датотеки) или „CF“ (една песна или датотека).
Избор на папка на MP3-диск	Притискајте <b>Ⓜ</b> +/- <b>Ⓜ</b> .
Исфрлање на дискот	Притиснете <b>▲</b> <b>Ⓜ</b> на главниот уред.

**Поставување на часовникот**

**1** Притиснете I/O **Ⓜ** за да го вклучите системот.

**2** Притиснете TIMER MENU **Ⓜ** за да го изберете режимот за поставување на часовникот. Ако трепка „PLAY SET“, притискајте **♦/♦** **Ⓜ** за да изберете „CLOCK“, а потоа притиснете **Ⓜ** (внеси) **Ⓜ**.

**3** Притискајте **♦/♦** **Ⓜ** за да го поставите часот, а потоа притиснете **Ⓜ** (внеси) **Ⓜ**.

**4** Употребете ја истата постапка за да ги поставите минутите.

**Забелешка**
Поставувањата на часовникот се ресетираат кога ќе го исклучите кабелот за напојување или ако се појави грешка со напојувањето.

**Приказ на часовникот кога системот е исклучен**
Притискајте DISPLAY **Ⓜ** за да се прикаже часовникот. Часовникот ќе се прикажува околу 9 секунди. Ако системот е во BLUETOOTH режимот на подготвеност, часовникот нема да се прикаже со притискање DISPLAY **Ⓜ**.

**Приказ на часовникот кога системот е исклучен**
Притискајте DISPLAY **Ⓜ** за да се прикаже часовникот. Часовникот ќе се прикажува околу 9 секунди. Ако системот е во BLUETOOTH режимот на подготвеност, часовникот нема да се прикаже со притискање DISPLAY **Ⓜ**.

**Режим на репродукција**

Кога ќе се појави „FLDR“ или „FLDR SHUF“, ќе се репродуцирајте сите датотеки во избраната папка на дискот MP3. При репродукција на диск CD-DA, системот ја изведува истата операција како нормалната репродукција (без ознака) или репродукција по слушан избор „SHUF“.

**Совет**
За да го намалите статичкиот шум при слаб прием на FM-стерео станица, притискајте FM MODE **Ⓜ** додека не се појави „MONO“ за да го исклучите приемот на стерео.

**Менување на интервалот на бирање AM (освен за моделите од Европа и Русија)**
Стандардната поставка за интервалот на бирање AM е 9 kHz (или 10 kHz за некои области). Користете ги копчињата на уредот за да ја изведете оваа операција.

**1** Притиснете TUNER FUNCTION **Ⓜ** на далечинскиот управувач или притискајте FUNCTION **Ⓜ** на уредот за да изберете AM-станција.

**2** Притиснете I/O **Ⓜ** за да го исклучите системот.

**3** Притиснете и задржете TUNER FUNCTION **Ⓜ** и притиснете I/O **Ⓜ** на уредот.

На екранот се појавува „STEP 9K“ или „STEP 10K“. Кога ќе го смените интервалот, се бришат сите претходно поставени станици AM.

### Рачно изведување на автоматското скенирање на DAB (само за CMT-BT60B)

Мора да го изведете почетното скенирање на DAB, пред да може да бирате станици DAB/DAB+.

Исто така, ако сте се преселиле во друга област, изведете го почетното скенирање на DAB рачно за да ги ажурирате услужните информации на DAB/DAB+.

**1** Притиснете TUNER FUNCTION **Ⓜ** на далечинскиот управувач или притискајте FUNCTION **Ⓜ** на уредот додека не се појави „DAB“ на екранот **Ⓜ**.

**2** Притиснете OPTIONS **Ⓜ** за да се прикаже менито на поставки.

**3** Притискајте **♦/♦** **Ⓜ** за да изберете „INITIAL“, а потоа притиснете **Ⓜ**.

**4** Притискајте **♦/♦** **Ⓜ** за да изберете „OK“, а потоа притиснете **Ⓜ**.

Започнува скенирањето. Напредокот на скенирањето е означен со ѕвездички (\*\*\*\*\*). Зависно од достапната услуга DAB/DAB+ во вашата област, скенирањето може да потрае неколку минути.

Кога ќе заврши, се креира список на достапни услуги.


**Забелешки**

- Ако вашата земја или регион не поддржува пренос DAB/DAB+, ќе се појави „NO SERV“.
- Оваа постапка ги брише сите претходно поставени станици.
- Пред да ја исклучите антената DAB/FM, проверете дали системот е исклучен за да ги зачувае сопствените параметри на DAB/DAB+.

### Претходно меморирање радио станици

**1** Изберете ја саканата станица.

**2** Притиснете TUNER MEMORY **Ⓜ**.



**3** Притискајте TUNE +/- **Ⓜ** за да изберете број за меморирање.

**4** Притиснете **Ⓜ** за да ја регистрирате станицата.

Може да меморирате до 20 FM, 10 AM (само за CMT-BT60) и 20 DAB/DAB+ (само за CMT-BT60B) станици.

### Вклучување меморирана радиостаница

Притискајте TUNING MODE **Ⓜ** додека не се појави „PRESET“ на екранот **Ⓜ**, а потоа притиснете TUNE +/- **Ⓜ** за да го изберете мемориранит број на кој е регистрирана саканата станица.

### Репродукција на датотека на USB-уред

Може да репродуцирате аудиодатотеки, што се складирани на USB-уред, поврзувајќи ја USB-меморијата или USB-уредот со системот. Форматот на аудио што може да се репродуцира е MP3/WMA\*/AAC\*. Проверете ги интернет-страниците подолу за информации за компатибилните USB-уреди. За потрошувачите во Европа:

**http://support.sony-europe.com/**
За потрошувачите во Латинска Америка: **http://www.sony-latam.com/index.cfm**
За потрошувачите во други земји/региони: **http://www.sony-asia.com/support**

**Забелешки за станиците DAB/DAB+.**

- Пред избирање станица DAB/DAB+, проверете дали е изведено почетното скенирање на DAB+.
- Кога ќе изберете станица што нуди RDS-услуги, преносот дава информации како името на станицата.
- Кога ќе изберете станица DAB/DAB+, може да се потребни неколку секунди пред да слушнете каков било звук.
- Примарната услуга се прима автоматски кога ќе заврши секундарната услуга.
- Приемникот не поддржува услуги на податоци.

**1** Притиснете USB FUNCTION **Ⓜ** на далечинскиот управувач или притискајте FUNCTION **Ⓜ** на уредот додека не се појави „USB“ на екранот **Ⓜ**.

**2** Поврзете го USB-уредот директно или со USB-кабел што е доставен со уредот на приклучокот за USB **Ⓜ** на главниот уред.

**3** Притиснете **▶▶** **Ⓜ** за да започне репродукцијата.

Други операции	
За	Направете го следното:
Пауза на репродукцијата	Притиснете <b>▶▶</b> <b>Ⓜ</b> за да продолжи репродукцијата, повторно притиснете го копчето.
Запирање на репродукцијата	Притиснете <b>■</b> <b>Ⓜ</b> . За да продолжите го репродукцијата, притиснете <b>▶▶</b> <b>Ⓜ</b> . За да го откажете продолжувањето на репродукцијата, притиснете <b>■</b> <b>Ⓜ</b> повторно*.
Избор на папка на датотека	Притиснете <b>Ⓜ</b> +/- <b>Ⓜ</b> . Притиснете <b>◀◀</b> <b>▶▶</b> <b>Ⓜ</b> .
Наоѓање на место во датотека	Задржете <b>◀◀</b> <b>▶▶</b> <b>Ⓜ</b> (или <b>◀◀</b> <b>▶▶</b> <b>Ⓜ</b> ) на главниот уред за време на репродукцијата и отпуштете го копчето во саканата точка.
Избор на повторена репродукција	Притискајте REPEAT <b>Ⓜ</b> додека не се појави „CF“ (сите аудиодатотеки) или „CF“ (една аудиодатотека).

\* Кога репродуцирате датотека со формат WBR MP3/WMA, системот може да продолжи со репродукцијата од друга точка.

\* Продолжената репродукција се враќа на бројот папки.

#### Менување режим на репродукција

Притискајте PLAY MODE **Ⓜ** додека е прекината репродукцијата на плеерот. Може да го изберете режимот за нормална репродукција (не се појавува ништо или се појавува „FLDR“) или режимот за репродукција по слушан избор (се појавува „SHUF“ или „FLDR SHUF“).

\* Кога не е избрани ниту еден знак, системот ги репродуцира сите датотеки на USB-уредот. Кога ќе се избере „FLDR“, системот ги репродуцира сите аудиодатотеки на USB-уредот по слушан избор. Кога ќе се избере „SHUF“ или „FLDR SHUF“, системот ги репродуцира сите аудиодатотеки во избраната папка по слушан избор.

Кога ќе заврши, се креира список на достапни услуги.

**Забелешка за режимот на репродукција**
Ако се исклучи кабелот за напојување додека системот е вклучен, режимот на репродукција се враќа на нормална репродукција.

**Забелешки за повторено репродукирање**

- CF покажува дека ќе се повторувајте сите песни или датотеки додека не ја прекинете репродукцијата.
- CF\* покажува дека ќе се повторува една песна или датотека додека не ја прекинете репродукцијата.
- Ако се исклучи кабелот за напојување додека системот е вклучен, повторената репродукција ќе биде откажана.

**Забелешка за режимот на репродукција по слушан избор**

Кога ќе го исклучите системот, избранит режим за репродукција по слушан избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“) се брише и се враќа режимот за нормална репродукција (без знак или „FLDR“).

**Забелешки**

- Ако се запаметите поставување за време на поврзување со BLUETOOTH, врската ќе се прекине.
- Ако се сприне звукот за време на приемот во формат на кодес AAC, поставете го менито BT AAC на „OFF“.

**ON:** за да се прима во формат на кодес AAC
**OFF:** за да се прима во формат на кодес SBC

**Забелешки**

- Ако се запаметите поставување за време на поврзување со BLUETOOTH, врската ќе се прекине.
- Ако се сприне звукот за време на приемот во формат на кодес AAC, поставете го менито BT AAC на „OFF“.

**Спаѓување на системов со уред на BLUETOOTH**
Спаѓувањето е операција каде што уредите со BLUETOOTH се регистрираат еден со друг однапред. Користете ја постапката подолу за да го спарите системот со уредот со BLUETOOTH. Откако операцијата со спаѓување е извршена, истата не треба да се изврши повторно. Ако спаѓувањето веќе е завршено, продолжете со „Слушање музика преку BLUETOOTH-поврзување“.

**1** Поставете го уредот BLUETOOTH, што треба да се поврзе, на еден метар од системот.

**2** Притиснете BLUETOOTH FUNCTION **Ⓜ** или притиснете FUNCTION **Ⓜ** на уредот додека не се појави „BT AUDIO“ на екранот **Ⓜ**.

• Индикаторот на BLUETOOTH **Ⓜ** бавно трепка сино.
• Ако системот се поврзал автоматски со уредот на BLUETOOTH порано, притиснете BLUETOOTH **Ⓜ** на уредот за да го откажете поврзувањето, така што ќе се појави „BT AUDIO“ на екранот **Ⓜ**.

**3** Притиснете и задржете BLUETOOTH **Ⓜ** на уредот 2 секунди или подолго. Индикаторот на BLUETOOTH **Ⓜ** брзо трепка сино и се појавува „PAIRING“ на екранот **Ⓜ**.

Системот е во режим на спаѓување\*.

**4** Изведете ја операцијата спаѓување на уредот BLUETOOTH и побарајте го системот со уредот BLUETOOTH.

#### Полнење USB-уред или iPod/iPhone/iPad

Ако поврзете USB-уред или iPod/iPhone/iPad во приклучокот за USB **Ⓜ**, како уредот е вклучен, полнењето започнува автоматски.


#### Прекин на полнењето на USB-уредот

Притиснете I/O **Ⓜ** за да го исклучите системот, а потоа исклучете го USB-кабелот.

**Забелешка**
Не можете да полните USB-уред или iPod/iPhone/iPad кога системот е исклучен. Некои USB-уреди и iPod/iPhone може да не се полнат, што е долж на нивните карактеристики.

## Користење на функцијата BLUETOOTH

Може да слушате музика од „WALKMAN“ или од уредот BLUETOOTH преку безжично поврзување.



**BLUETOOTH-уред како што е „WALKMAN“**

Овој систем ги поддржува профилите BLUETOOTH A2DP и AVRCP. За детали за безжичната технологија BLUETOOTH, погледнете „Безжична технологија BLUETOOTH“.



